



SAVA
PENZISKO

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Мајка Тереза 1

1000 Скопје

www.sava-penzisko.mk

тел: 15-500

Датум: 27.11.2018

Коментар на Законот за данок на личен доход

Почитувани,

Ја поздравуваме промената на концептот на оданочување на исплатите од трет столб (доброволно пензиско осигурување), кој предвидува оданочување на принос (во случај на индивидуално членство), односно оданочување на принос и неоданочен дел од уплатени придонеси (во случај на пензиски шеми), бидејќи на овој начин се избегнува двојното оданочување, кое го имавме во пракса, а кое се јавуваше во услови на лимитиран поврат на данок (во случај на индивидуално членство), односно лимитирано даночно ослободување (во случај на пензиски шеми).

Сепак, со цел доследна примена на Законот, потребно е да се подготви дополнителна подзаконска регулатива или Упатство, односно Методологија кои што точно во детали би ги дефинирале сите специфични случаи во доброволното пензиско осигурување и начинот на утврдување на даночната основица, имајќи во предвид дека приносот е променлива категорија, која се менува на дневна основа, бидејќи вреднувањето на средствата на пензискиот фонд се врши на дневна основа. Оваа Методологија е потребно да се изработи во најкус можен рок, бидејќи врз таа основа, пензиските друштва би требало да направат интерни софтверски промени и да обезбедат автоматизирана пресметка на данокот. Сава пензиско друштво е на располагање, со своите знаења, во соработка со надлежните органи, да обезбедат дополнителни информации и know how, во процесот на изработка на Методологија или друг акт, на подрачјето на утврдување на даночна основица, во случаите на исплати од трет столб.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје